



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

НОВА 2019 ГОДИНА ТОСКАНА 29.12.18 – 02.01.19



Цена

159€

9.826 мкд

со појадок
+
разглед
+
дочек 2019



2



ТОСКАНА 5 ДЕНА / 2 НОЌИ – АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ.

Тоскана е еден од најголемите и најубавите региони во магичната Италија. Главен град на регионот Тоскана е Фиренца, град кој е прочуен во светот по својата убавина и многубројните културно-историски споменици, но и по природната убавина. Во овој регион се сместени и други познати градови како **Пиза, Сиена, Лука, Арцо и Ливорно**. **Тосканскиот крај** е познат и како срцето на италијанска кујна.

Важна напомена:

Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)

- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 90 дена од денот на патувањето
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ

Програма на патување:

1 ден – 29.12.2018 (Сабота)

Состанок на групата во 12:00 часот на автобуската станица на перонот за меѓународни поаѓања. Поаѓање за Италија во 12.30 часот.

Патување преку Србија, Хрватска и Словенија со попатни паузи за одмор и гранични формалности.

Нокно возење.

2 ден – 30.12.2018 (Недела)

Пристигнување во **Монтекатини Терме** во пладневните часови. Сместување во хотел. Факултативна посета на Пиза.

Разглед на градот: Piazza Dei Miracoli, Катедралата Duomo, Крстелиницата San Giovanni, Кривата Кула најпознатата кула во Италија, Слободно време по договор.

Враќање во хотел.

3 ден – 31.12.2018 (Понеделник)

Појадок. По појадокот (факултативно) заминување за градовите **Сиена и Сан Џимињано**. Сиена, сместена во регионот Тоскана, средишна Италија, позната по своето уметничко наследство како и по својот урбанистички средновековен стил.

Разглед на **Сиена** со локален водич: црквата San Domenico, Катедралата Siena –Metropolitana di Sandra Maria Assunta, палата Salimbeni и плоштадот Salimbeni, плоштадот Del Campo – плоштад во облик на школка на кој се одржува познатата коњска трка Palio. Слободно време . Заминување кон **Сан Џимињано**, тосканско градче опкружено со винови насади и маслинови градини. **San Gimignano dala belle Tore”** во кој е добро сочуван амбиентот од XIII и XIV век, и 14-те кули кои го дополнуваат во целост изгледот на тосканскиот град.

Вечерта можност за дочек на **НОВА ГОДИНА 2019** во **Фиренца**. Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден – 01.01.2019 (Вторник)

Појадок. Одјавување од хотел. Заминување на целодневна посета на Фиренца, градот на италијанската уметност и ренесанса, со уникатна атмосфера и богата историја.

Разглед на градот: Палатата Vecchio, Катедралата Del Fiori, Крстелиницата San Giovanni, Плоштадот Signori, Галеријата UFFICI, Мостот Ponte Vecchio, Црквата Santa Croce, Палатата Pitti. Слободно време за индивидуални активности.

Заминување за Македонија со попатни паузи и нокно возење.

5 ден – 02.01.2019 (Среда)

Пристигнување во Скопје во попладневните часови.



Во цената се вклучени следниве услуги:

- Превоз со високо туристички автобус
- Дочек на Нова Година во Фиренца (превоз)
- 2 ноќевања со појадок во хотел со 3* во Монтекатини
- Организиран разглед на градот со локален водич
- Организација и водство на патувањето

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Посета на Сиена и Сан Џимињано (трансфер, локален водич) - 30€
 - Организирана посета на Пиза (трансфер, локален водич) - 15€
 - Задолжителна посета и разглед на Фиренца со водич 30€
 - Туристичка такса се плаќа во хотел
 - Патничко здравствено осигурување – 155 ден
- *За реализација на факултативните екскурзии потребно е минимум од 25 патници**